

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **03/2016**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

I.1.2) Адреса: **ул. „Македонија“ бр.38**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.avmu.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Билјана Панева-Парлеева** Адреса на е-пошта: **javninabavki@avmu.mk** Телефон/Факс: **023103423, 023103460/02 3103 401**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.10**

Услуги за истражување на пазарот и за истражување на јавното мислење

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Територија на Република Македонија

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерската документација

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

Или се планира да започне: 17.03.2016

ДЕЛ III:ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава:**Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства?**Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција?**Да**

ДЕЛ IV:СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба:**17.03.2016**

IV.1.2)Број на добиени понуди:**3**

Највисока добиена понуда:2150000,00 ден.Најниска добиена понуда:2000000,00 ден.

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката:**Друштво за маркетинг и консалтинг МАРКЕТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје**

Адреса на носителот на набавката:**Козле 8**

Град или населено место:**Скопје**Држава:**Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба:**2000000 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ:**1814840 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки:**31.03.2016**